

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Илинден за трет квартал од 2009 година со арх.бр.07-1821/3 од 30.10.2009 година..

Се прогласува Одлуката за усвојување на квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Илинден за трет квартал од 2009 година со арх.бр.07-1821/3 од 30.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на десеттата седница одржана на ден 30.10.2009 година.

Архив. Број 08- 1919/1
Од 02.11. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 став 7 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02), Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.10.2009 година

ОДЛУКА

За усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Илинден за 3 квартал од 2009 година

Член 1

Се усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Илинден за трет квартал од 2009 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1821/3
Од 30.10.2009 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за согласност на Правилникот за систематизација и организација на работните места на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, општина Илинден бр.02-21/4 од 13.10.2009 година со арх.бр. 07-1821/4 од 30.10.2009 година.

Се прогласува Одлука за согласност на Правилникот за систематизација и организација на работните места на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, општина Илинден бр.02-21/4 од 13.10.2009 година со арх.бр. 07-1821/4 од 30.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на десеттата седница одржана на ден 30.10.2009 година.

Архив. Број 08- 1919/2
Од 02.11. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 12 став 3 од Законот за заштита на децата (Сл.весник на РМ бр. 98/00, 17/03, 65/04, 113/05, 98/08, 107/08) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.10.2009 година

ОДЛУКА

за давање на согласност

Член 1

Се дава согласност на Правилникот за организација и систематизација на работните места на ЈОУДГ „Гоце Делчев“, општина Илинден бр.02-21/4 од 13.10.2009 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1821/4
Од 30.10.2009 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за согласност на Статутот на ЈКП Илинден н.Илинден бр.01121/4 од 14.04.2009 година со арх.бр.07-1821/5 од 30.10.2009 година.

Се прогласува Одлука за согласност на Статутот на ЈКП Илинден н.Илинден бр.01121/4 од 14.04.2009 година со арх.бр.07-1821/5 од 30.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на десеттата седница одржана на ден 30.10.2009 година.

Архив. Број 08- 1919/3
Од 02.11. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавни претпријатија (Сл.весник на РМ бр. 38/96, 40/03,49/06, 22/07) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.10.2009 година

ОДЛУКА

за давање на согласност

Член 1

Се дава согласност на Стаутот на ЈКП Илинден, н.Илинден бр.01-121/4 од 10.04.2009 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1821/5
Од 30.10.2009 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за согласност на Финансискиот извештај на ЈКП Илинден н.Илинден за период 01.01.2009 до 30.09.2009 година со арх.бр.07-1821/6 од 30.10.2009 година.

Се прогласува Одлука за согласност на Финансискиот извештај на ЈКП Илинден н.Илинден за период 01.01.2009 до 30.09.2009 година со арх.бр.07-1821/6 од 30.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на десеттата седница одржана на ден 30.10.2009 година.

Архив. Број 08- 1919/4
Од 02.11. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 11 од Законот за јавни претпријатија (Сл.весник на РМ бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.10.2009 година

ОДЛУКА

За усвојување на финансискиот извештај на ЈКП Илинден, н.Илинден за период од 01.01.2009 г. до 30.09.2009 год. бр.01-247/1 од 16.10.2009 година

Член 1

Се усвојува финансискиот извештај на ЈКП Илинден, н.Илинден за период 01.01.2009 г. до 30.09.2009 г. бр.01-247/1 од 16.10.2009 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1821/6
Од 30.10.2009 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за согласност на Финансискиот извештај на ЈКП Водовод н.Илинден за период 01.02.2009 до 30.09.2009 година со арх.бр.07-1821/7 од 30.10.2009 година.

Се прогласува Одлука за согласност на Финансискиот извештај на ЈКП Водовод н.Илинден за период 01.02.2009 до 30.09.2009 година со арх.бр.07-1821/7 од 30.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на десеттата седница одржана на ден 30.10.2009 година.

Архив. Број 08- 1919/5
Од 02.11. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) и член 11 од Законот за јавни претпријатија (Сл.весник на РМ бр.38/96, 40/03, 49/06, 22/07) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.10.2009 година

ОДЛУКА

За усвојување на финансискиот извештај на ЈКП Водовод, н.Илинден за период од 01.02.2009 г. до 30.09.2009 год. бр.01-186/1 од 16.10.2009 година

Член 1

Се усвојува финансискиот извештај на ЈКП Водовод, н.Илинден за период 01.02.2009 г. до 30.09.2009 г. бр.01-186/1 од 16.10.2009 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1821/7
Од 30.10.2009 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

Согласно член 50 став 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. Весник на Р.М. бр. 5/02) Градоначалникот на Општина Илинден донесе:

РЕШЕНИЕ

За прогласување на Одлука за согласност на Извештај за процена на штета од елементарни непогоди на територија на општина Илинден бр.08-1057/12 од 26.10.2009 година со арх.бр07-1821/8 од 30.10.2009 година.

Се прогласува Одлука за согласност на Извештај за процена на штета од елементарни непогоди на територија на општина Илинден бр.08-1057/12 од 26.10.2009 година со арх.бр07-1821/8 од 30.10.2009 година што Советот на Општина Илинден ја усвои на десеттата седница одржана на ден 30.10.2009 година.

Архив. Број 08-1991/6
Од 02.11. 2009 год.

ОПШТИНА ИЛИНДЕН
Градоначалник
Жика Стојановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.05/02) Советот на општина Илинден на седницата одржана на ден 30.10.2009 година

ОДЛУКА

За усвојување на извештај за процена на штета од елементарни непогоди на територија на општина Илинден бр.08-1057/12 од 16.10.2009 година

Член 1

Се усвојува извештајот за процена на штета од елементарни непогоди на територија на општина Илинден бр.08-1057/12 од 26.10.2009 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзино објавување во службениот гласник на општина Илинден.

Арх.бр.07-1821/8
Од 30.10.2009 год.

Совет на општина Илинден
Претседател
Марјан Милошевски с.р

СОДРЖИНА

1. Решение за прогласување на Одлука за согласност на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Илинден за трет квартал од 2009 година со арх.бр.07-1821/3 од 30.10.2009 година..... стр.1
Одлука за согласност на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Илинден за трет квартал од 2009 година со арх.бр.07-1821/3 од 30.10.2009 година.....стр.1
2. Решение за прогласување на Одлука за согласност на Правилникот за систематизација и организација на работните места на ЈОУДГ „ Гоце Делчев “, општина Илинден бр.02-21/4 од 13.10.2009 година со арх.бр. 07-1821/4 од 30.10.2009 година
Одлука за согласност на Правилникот за систематизација и организација на работните места на ЈОУДГ „ Гоце Делчев “, општина Илинден бр.02-21/4 од 13.10.2009 година со арх.бр. 07-1821/4 од30.10.2009година.....стр.2
3. Решение за прогласување на Одлука за согласност на Статутот на ЈКП Илинден н.Илинден бр.01121/4 од 14.04.2009 година со арх.бр.07-1821/5 од 30.10.2009 година.....стр.3
Одлука за согласност на Статутот на ЈКП Илинден н.Илинден бр.01121/4 од 14.04.2009 година со арх.бр.07-1821/5 од 30.10.2009 година.....стр.3
4. Решение за прогласување на Одлука за согласност на Финансискиот извештај на ЈКП Илинден н.Илинден за период 01.01.2009 до 30.09.2009 година со арх.бр.07-1821/6 од 30.10.2009 година.....стр.4
Одлука за согласност на Финансискиот извештај на ЈКП Илинден н.Илинден за период 01.01.2009 до 30.09.2009 година со арх.бр.07-1821/6 од 30.10.2009 година.....стр.4
5. Решение за прогласување на Одлука за согласност на Финансискиот извештај на ЈКП Водовод н.Илинден за период 01.02.2009 до 30.09.2009 година со арх.бр.07-1821/7 од 30.10.2009 година.....стр.5
Одлука за согласност на Финансискиот извештај на ЈКП Водовод н.Илинден за период 01.02.2009 до 30.09.2009 година со арх.бр.07-1821/7 од 30.10.2009 година.....стр.6
6. Решение за прогласување на Одлука за согласност на Извештај за процена на штета од елементарни непогоди на територија на општина Илинден бр.08-1057/12 од 26.10.2009 година со арх.бр.07-1821/8 од 30.10.2009 година.....стр.7
Одлука за согласност на Извештај за процена на штета од елементарни непогоди на територија на општина Илинден бр.08-1057/12 од 26.10.2009 година со арх.бр.07-1821/8 од 30.10.2009 година.....стр.7

7.